

Термини за консултации за летен семестар за учебната година 2015/2016

АЛЕКСАНДАР ТЕНЕВ	Среда 10:00 Четврток 10:00 просторија 35 ТМФ
м-р АЛЕКСАНДРА КАНЕВЧЕ	Термините за консултации се достапни на: https://goo.gl/zoHjF1
д-р АЛЕКСАНДРА ПОПОВСКА МИТРОВИЌ	вторник 14:00 петок 16:00 просторија 26 (подрум на ТМФ) Се препорачува студентите да се најават за консултации на aleksandra.popovska.mitrovikj@finki.ukim.mk
д-р АНА МАДЕВСКА БОГДАНОВА	За консултации ве молам најавете се на ana.madevska.bogdanova@finki.ukim.mk
д-р АНАСТАС МИШЕВ	Вторник 09:30 - 11:00 Лаб118 Четврток 10:00 - 12:00 канцеларија анекс на ФЕИТ
д-р АНДРЕА КУЛАКОВ	Среда 15-17 часот Петок 10-12 часот анекс зграда на ФЕИТ/МФ
д-р АНДРЕЈА НАУМОСКИ	консултациите се ажурираат на следниот линк http://ow.ly/Tb8SK
д-р БИЛЈАНА СТОЈКОСКА	понеделник: 11-13 часот петок: 11-13 часот Анекс зграда на ФЕИТ/МФ
д-р БИЛЈАНА ТОЈТОВСКА	Термините се ажурираат на следниот линк: Термини за консултации
м-р БОБАН ЈОКСИМОСКИ	среда: 13:00 - 15:00, канцеларија (анекс на ФЕИТ/МФС) четврток: 08:00 - 11:00, (лаб. 118, ТМФ) консултациите се ажурираат на следниот линк: https://db.tt/5u2s6asb
м-р БОЈАН ИЛИЈОСКИ	Термините за консултации се достапни на https://goo.gl/Ay3N1Z
д-р БОРО ЈАКИМОВСКИ	Понеделник 10-12 часот, деканат на ФИНКИ. Среда 15-17 часот, деканат на ФИНКИ.

д-р ВАНГЕЛ АЈАНОВСКИ	Термините за консултации, контакт во живо и другите начини за контакт редовно се објавуваат и ажурираат на адресата: https://staff.finki.ukim.mk/ajanovski
д-р ВЕРИЦА БАКЕВА	Понеделник: 11:00-12:00 во п.26 Вторник: 11:00-13:00 во п.26 Среда: 14:00-15:00 во п.26 Се препорачува студентите да се најават за консултации на verica.bakeva@finki.ukim.mk
д-р ВЕСНА ДИМИТРИЕВСКА РИСТОВСКА	Понеделник 13.00-14:00 во п.26 (ТМФ), Понеделник 14.00-15:00 во Лаб.3 (ТМФ), Вторник 12:00-13:00 во п.26 (ТМФ).
д-р ВЕСНА ДИМИТРОВА	Понеделник 13:00 Среда 12:00 деканат ФИНКИ
м-р ВЕСНА КИРАНЦИСКА	Среда 11:00 во 35ка Четврток 18:00 во 35ка Петок 11:00 во Барака 1
м-р ВЛАДИМИР ЗДРАВЕСКИ	Термините се објавени на http://www.zdraveski.me/
д-р ВЛАДИМИР ТРАЈКОВИЌ	Вторник 14:00 - 16:00 Среда 14:00 - 16:00 Лабораторија за мобилни и мултимедијални апликации (Конференциска сала во деканатот на ФИНКИ) Студентите од прв и втор циклус на студии може да закажат дополнителни консултации на vladimir.trajkovik@finki.ukim.mk
д-р ГЕОРГИНА МИРЧЕВА	Термините за консултации се објавуваат на http://ow.ly/TezXM
д-р ГОЦЕ АРМЕНСКИ	Понеделник 10-12 Среда 16-18
д-р ДАНЧО ДАВЧЕВ	Секој ден од 11-13ч, канцеларија во анексот на ФЕИТ. Се препорачува студентите да се најават за консултации на danco.davcev@finki.ukim.mk
д-р ДЕЈАН ЃОРЃЕВИЌ	кабинет 219 (главна зграда на ФЕИТ) информации за термините можете да најдете на http://ow.ly/T9Vr0
д-р ДЕЈАН СПАСОВ	Понеделник 13-15 часот Петок 11-13 часот Кабинет 35
д-р ДИМИТАР ТРАЈАНОВ	среда 11-13 часот четврток 19-21 часот

	Анекс на ФЕИТ/МФ
д-р ДРАГАН МИХАЈЛОВ	Среда во 13 во кабинет во анекс на ФЕИТ
д-р ЃОРЃИ МАЦАРОВ	консултациите се ажурираат на следниот линк: http://ow.ly/TagQF канцеларија, анекс ФЕИТ/МФ
м-р ЕМИЛ СТАНКОВ	Среда 16-18 часот, просторија 35 (ТМФ); Четврток 12-14 часот, просторија 35 (ТМФ). Се препорачува студентите да се најават за консултации на emil.stankov@finki.ukim.mk
м-р ЕФТИМ ЗДРАВЕВСКИ	Консултациите се ажурираат на следниот линк: https://db.tt/aGjFef7A
д-р ЖАНЕТА ПОПЕСКА	Понеделник 11:30-13 часот просторија 37 на ТМФ Четврток 10:30-12 часот просторија 37 на ТМФ
м-р ИВАН КИТАНОВСКИ	консултациите се ажурираат на следниот линк https://db.tt/QJGUauK6
д-р ИВАН ЧОРБЕВ	Понеделник 16:00 Среда 16:00
д-р ИВИЦА ДИМИТРОВСКИ	вторник: 13-15 часот во деканат четврток: 10-12 часот анекс зграда на ФЕИТ/МФ
д-р ИГОР МИШКОВСКИ	Вторник од 17:30 часот Четврток од 10 часот
д-р ИГОР ТРАЈКОВСКИ	вторник 10-12 четврток 11-12 ТМФ 35 Се препорачува студентите да се најават за консултации на igor.trajkovski@finki.ukim.mk
м-р ИЛИНКА ИВАНОСКА	среда 16:00-18:00 канцеларија (анекс ФЕИТ) петок 11:00-12:00 канцеларија (анекс ФЕИТ) Термините не важат за време на колоквиумска недела и испитна сесија. Се препорачува студентите претходно да се најават за консултации на ilinka.ivanoska@finki.ukim.mk
м-р КАТАРИНА ТРОЈАЧАНЕЦ	ажурни информации за термините можете да најдете на https://www.dropbox.com/s/1h84arbkjaiwf8z/Konsultacii.txt?dl=0
д-р КАТЕРИНА ЗДРАВКОВА	понеделник од 12 до 13 во Барака 3.1 вторник од 10 до 12 во 35 на ТМФ

д-р КИРЕ ТРИВОДАЛИЕВ	вторник 13:00 - 15:00 канцеларија (анекс ФЕИТ) четврток 12:00 - 14:00 канцеларија (анекс ФЕИТ) со исклучок на последниот четврток во секој месец Термините за консултации не важат за време на колоквиумска недела и испитна сесија. За дополнителни информации обратете се на kire.trivodaliev@finki.ukim.mk
д-р КОСТА МИТРЕСКИ	понеделник 11-12 Четврток 11-12 просторија АНЕКС ФЕИТ ЛАБ.ОЕ
д-р ЛАСКО БАСНАРКОВ	вторник 14-16 канцеларија петок 12-14 канцеларија
д-р ЉУПЧО АНТОВСКИ	Вторник и среда 9:30 во просторија 35
д-р ЉУПЧО КОЦАРЕВ	понеделник 10-12 вторник 10-12 анекс на ФЕИТ
д-р МАГДАЛЕНА КОСТОСКА	вторник 17-19 лаб. 118 петок 14-16 просторија 35
д-р МАРИЈА МИХОВА	
д-р МАРЈАН ГУШЕВ	просторија 35-37 вторник 13 и четврток 09
м-р МЕТОДИЈА ЈАНЧЕСКИ	Понеделник 12:45 - 14:45 Просторија 35
д-р МИЛЕ ЈОВАНОВ	Термините за консултации се објавени и редовно ажурирани на mile.mk/konsultacii/
м-р МИЛОШ ЈОВАНОВИЌ	Консултациите се достапни на http://purl.org/net/mj-calendar
д-р МИРОСЛАВ МИРЧЕВ	Термините за консултации се објавуваат на http://tinyurl.com/ngd7g8m
д-р НАТАША ИЛИЕВСКА	Понеделник 16 часот во просторија 26 (ТМФ) Се препорачува студентите да се најават за консултации на natasa.ilievska@finki.ukim.mk
д-р НЕВЕНА АЦКОВСКА	понеделник од 12-13 и од 15-16 во просторија 26а среда од 13-14 во просторија 26а

	дополнителни консултации за студентите од втор циклус се закажуваат со испраќање порака на nevena.ackovska@finki.ukim.mk
м-р ПАНЧЕ РИБАРСКИ	Среда од 17:30 во Лаб 3 Петок од 13:00 во 35ка
м-р ПЕТРЕ ЛАМЕСКИ	
м-р РИСТЕ СТОЈАНОВ	Консултациите се редовно ажурирани на следниот линк
д-р САШКО РИСТОВ	Петок 08ч 35/37 Понеделник 08ч 35/37
д-р САШО ГРАМАТИКОВ	Редовно ажурираните термините за консултации се поставени на следниот линк
д-р СЛОБОДАН КАЛАЈЦИСКИ	среда (11:00 до 13:00) петок (11:00 до 13:00) анекс зграда на ФЕИТ/МФ
д-р СИМОНА САМАРЦИСКА	просторија 35, ТМФ Вторник 14:00-15:00 и 18:00-19:00 Среда 13:00-14:00. Дополнителни термини за консултации се закажуваат по маил.
д-р СМИЛКА ЈАНЕСКА САРКАЊАЦ	Петок 13h просторија 35, ТМФ Се препорачува студентите претходно да се најават за консултации на smilka.janeska.sarkanjac@finki.ukim.mk
д-р СОЊА ФИЛИПОСКА	понеделник 13:15 - 14:45 Лаб26 четврток 10 - 12 во канцеларијата во анекс на ФЕИТ
д-р СУЗАНА ЛОШКОВСКА	кабинет 219 (главна зграда на ФЕИТ) ажурни информации за консултации може да најдете на следниот линк: konsultacii Студентите од втор циклус на студии може да закажат дополнителни консултации на suzana.loshkovska@finki.ukim.mk
м-р ТОМЧЕ ДЕЛЕВ	Среда 10:00 - 12:00 Петок 13:00 - 15:00 http://delev.me/konsultacii/
м-р ХРИСТИНА МИХАЈЛОСКА	понеделник 14:00 - 15:00 часот среда 15:00 - 16:00 часот во просторија 35, ТМФ ажурирани информации за консултациите следете на следниот линк .

